



**КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПОЛИЊА ВО  
НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЈАТА,  
КПНТ, 2017**

**Издавач:**

„ „ .4,

**Телефон** +389/02/3295-600

**Факс** +389/02/3111-336

**Веб-страница:** <http://www.stat.gov.mk>

**Одговара:**

, . . .

**ВЕ МОЛИМЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ОВАА ПУБЛИКАЦИЈА, НАВЕДЕТЕ ГО ИЗВОРОТ**

CIP -

„ „ ,

001.82(497.7)“2017” (083.41)

, 2017. - 16 . : ; 30 . - (

/

, ISSN 1409-7044; 2.8.17.01)

ISBN 978-608-227-286-3

) -  
COBISS.MK-ID 104827914

- 2017 -

## Предговор

Тоа

FOS 2007).

, 2017.  
, 2017,  
(Field of Science and Technology Classification,

, 2017,

, 2017

**в.д. Директор  
Апостол Симовски**

## Содржина

.....	3
<b>ДЕЛ I</b>	
.....	6
.....	6
....., 2017.....	7
<b>ДЕЛ II Класификација на полиња во науката и технологијата</b>	
.....	9
.....	10
.....	11
.....	13
.....	14
.....	15

## ДЕЛ I

## Вовед

<sup>1)</sup>,

, 2017,

(Field of science and technology classification,

FOS 2007).

## Методолошки објаснувања

### Структура на Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017

, 2017,

- Field of science and technology classification, FOS (2007).

, 2017, :

- 6 ( ) 1
- 42 ( ) 3

, 2017,

( ) 1 :

- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Примена на Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017

( ) ( )

<sup>1)</sup> "United Nations Glossary of Classification Terms"  
[http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary\\_short.asp#C](http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp#C)

Опфат во Класификацијата на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017

		( 1 )	( 2 )
	<b>Вкупно</b>	<b>6</b>	<b>42</b>
1		1	7
2		1	11
3		1	5
4		1	5
5		1	9
6		1	5



## **ДЕЛ II**

### **КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПОЛИЊА ВО НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЈАТА**

Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017

( )/ ( )			Field of science and technology classification FOS (2007)
1	<b>ПРИРОДНИ НАУКИ</b>		<b>1</b>
1.01	-	-	1.1
1.02	-	202, 5.08)	1.2
1.03	-	( ; ; )	1.3
1.04	-	( ; )	1.4
1.05	-	( 5.07)	1.5
1.06	-	( 3) 3)	1.6
1.07	...		1.7

**Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017**

( )/ ( )			Field of science and technology classification FOS (2007)
2	<b>ИНЖЕНЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈА</b>		<b>2</b>
2.01	-	-	2.1
2.02	-	-	2.2
2.03	-	-	2.3
2.04	-	( )	2.4
2.05	-	-	2.5
2.06	-	( ; 210, 209)	2.6
2.07	-	209[ ; ]	2.7
2.08	-	-	2.8
2.09	-	-T ( )	2.9
2.10	-	- ( ) ( ) ( 209)	2.10
2.11	-	-	2.11

**Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017**

( )/ ( )			Field of science and technology classification FOS (2007)
<b>3</b>	<b>МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ НАУКИ</b>		<b>3</b>
3.01	-	( 1.06)	3.1
	-		
	-	( )	
	-		
	-	( )	
	-		
3.02	-		3.2
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-	( , )	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-	( )	

**Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017**

( )/ ( )			Field of science and technology classification FOS (2007)
3.03	-	( ) ,	3.3
	-		
	-	;	
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-	( ) ,	
	-	, - ) ,	
	-		
	-		
	-		
3.04	-		3.4
	-		
	-	( ) ,	
	-		
	-		
	-		
	-	( )	
	-	[ ( , ) ]	
	-	( , , )	
	-		
3.05	-		3.5
	-		

Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017

( )/ ( )			Field of science and technology classification FOS (2007)
<b>4</b>	<b>ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ</b>		<b>4</b>
4.01	-		4.1
	-		
	-		
	-		
	-		
	-	4.04)	(
4.02	-	(	4.2
	4.04)		
	-		
	-		
4.03	...		4.3
4.04	-	(	4.4
	-	(	
	-	/	
	-	)	
	-		
	-		
4.05	...		4.5

**Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017**

( )/ ( )			Field of science and technology classification FOS (2007)
<b>5</b>	<b>ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ</b>		<b>5</b>
5.01	-	( )	5.1
5.02	-	( )	5.2
5.03	-	( )	5.3
5.04	-	( )	5.4
5.05	-	( )	5.5
5.06	-	( )	5.6
5.07	-	( )	5.7
5.08	-	( 201)	5.8
5.09	-	( )	5.9

**Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017**

( )/ ( )			Field of science and technology classification FOS (2007)
<b>6</b>	<b>ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ</b>		<b>6</b>
6.01		- ( ) 6.03	6.1
6.02		- - - - -	6.2
6.03		- ( )	6.3
6.04	( )	- ( )	6.4
6.05		...	6.5